

ЕЛ ТЕ Инженеринг е компанија специјализирана за вршење на услуги во областа на енергетиката и машинството, посветена на системот за управување со ИМС, фокусиран на изнаоѓање на квалитетни решенија за своите клиенти при извршување на ремонт, монтажа и одржување на објекти во енергетиката и машинството. Како реномирана компанија преку современата технологија што ја применува ЕЛ ТЕ Инженеринг е целосно посветена кон воспоставувањето, одржувањето и постојаното подобрување на Интегриран Менаџмент Систем за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа согласно барањата на стандардите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, кој пред се опфаќа:

➤ **Посветеност** кон нудење на квалитетен производ и услуги со превенција од повреди и незгоди при работа;

➤ **Разбирање и фокусираност кон нашите клиенти** заради обезбедување на услуги и производи, брза и навремена поддршка на клиентите, техничка стручност и компетенција, согласно нивните барања и постојано задоволување на истите, истовремено водејќи грижа за нивните рекламации и жалби;

➤ **Постојано подобрување** на перформансите на системот за управување со квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа на процесите и производите, за остварување бенефит на сите заинтересирани страни т.е. корисниците, вработените, сопствениците како и општеството во целина и освојување на нови пазари;

➤ **Градење и одржување на партнерските односи со добавувачите** со цел исполнување на барањата за квалитетно и континуирано доставување на производи и услуги, брза и навремена поддршка кај клиентите, техничка стручност и компетенција, партнерства со добавувачи како и лидерство во индустријата во која работиме;

➤ **Нудење на постојан квалитет** на производите и услугите на ЕЛ ТЕ Инженеринг со цел обезбедување на целосна доверба и сигурност од страна на нашите клиенти, како и привлекување на нови клиенти;

➤ **Усогласеност со законски и други барања** поврзани со заштита на животна средина и безбедност и здравје при работа;

➤ **Заштита од загадување** преку континуирана контрола и намалување на загадувањето;

➤ **Идентификација и проценка** на потенцијалните ризици и опасности по безбедноста и здравјето на вработените во ЕЛ ТЕ Инженеринг, како и соодветен третман со цел нивно ублажување или елиминирање;

➤ **Раководство** посветено на обезбедување на побезбедна и здрава работна средина.

➤ **Креирање и имплементација** на процедури, правила и прописи кои допринесуваат вработените да се чувствуваат безбедни на своето работно место;

➤ **Постојана обука** на вработените за безбедно работење посочувајќи ги ризиците при работењето како и посочување на последиците од несовесно извршување на работните активности;

➤ **Подигање на совеста** кај вработените и останати заинтересирани лица за важноста на квалитетот на производот и услугите, нивната безбедност и здравје и заштита на животната средина;

Скопје, Март 2016 година

Управител,
Горан Петрушевски